


Au Pair[®]

IN AMERICA

работете, учете,
патувајте, додека заработувате!



Програми за работа во текот
на целата година

Т.А. КАРАЏА ТУРС
УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА 18
047/236628 075 342 757
WWW.KARADZATOURS.COM



AU PAIR е меѓународна образовна програма за размена на студенти, на која имаат право на учество девојки од целиот свет. Програмата трае 12 месеци + 1 месец патување по завршување на програмата и на девојките им се овозможува да го усовршат англискиот јазик, да ги запознаат американските обичаи и култура, да стекнат нови пријатели, да се осамостојат и со својата работа да го финансираат својот престој во Америка. AU PAIR е француски збор и значи “во пар” односно “заедно, еднакво” и самиот назив на програмата доволно зборува за статусот на девојките учеснички на програмата. Целта на AU PAIR програмата е зближување на различни народи и култури.

Организатори на програмата

Организатор на AU PAIR програмата во Америка е агенцијата Interexchange, која покрај оваа, успешно, веќе 40 години, организира и други програми на културна размена на студентите од целиот свет. Оваа агенција е овластена од страна на State Department USA, да го издава документот **DS-2019** и врз основа на него се добие **J-1** виза.

Статус

Девојките учеснички на програмата имаат статус на член на американското семејство и студент на размена (а не вработено лице) и во текот на својот престој во САД ги ужива сите привилегии кои овој статус ги пружа. За својата работа (помош на мајките во чување деца) добиваат неделен надомест, храна и сместување.

Услови за учество на програмата

За да можат да учествуваат на програмата, AU PAIR семејството и AU PAIR девојката мораат да задоволуваат одредени услови.

Услови за учество на AU PAIR програмата за девојките

- девојки од 18 - 26 години
- солидно познавање на англиски јазик (задолжителна проверка)
- добра здравствена состојба
- искуство во чување деца
- поседување возачка дозвола (Б категорија)
- комуникативни, толерантни, совесни, одговорни и отворени за други култури
- да сте непушач
- да не сте биле во судир со законот
- Да сте спремни да бидете одвоени од своето семејство и земјата 12 месеци
- прв пат да учествувате на AU PAIR програмата

Услови кои треба да ги задоволува AU PAIR семејството

- да живеат во реон во кој има Локален координатор
- да можат да обезбедат посебна соба за AU PAIR девојката
- семејството да е со постојано живеалиште во САД и да има американско државјанство
- во семејството да постојано се зборува англиски јазик
- AU PAIR девојката да се третира како член на семејството и да и се овозможи рамноправно учество во животот на семејството со останатите членови на семејството
- да ги извршуваат сите обврски од AU PAIR договорот
- да на AU PAIR девојката и даваат неделен џепарец од 195.75 \$
- да обезбедат здравствено осигурување за AU PAIR девојката кое покрива 50.000 УСД на име трошоци за лечење
- да на AU PAIR девојката и плати школарина во висина од 500 УСД
- да на AU PAIR девојката и обезбедат дневен, неделен и годишен одмор

Обврски на AU PAIR девојките

AU PAIR девојките ги имаат следниве обврски (45 часа неделно +1-2 вечери)

- да помогнат во чувањето деца: да се грижи за децата додека родителите се на работа, да ги контролира и помага на децата во пишување на домашните задачи, да им помага при облекување, да ги носи и зема од училиште, да ги носи на вонучилишни активности, да им припреми ужина, доручек или вечера, да води сметка детската соба и просторот за играње да бидат уредни итн.(45 часа неделно + 1-2 вечери)
- да помага при извршување на секојдневните домашни работи
- да посетуваат курс по сопствен избор
- да ги почитуваат и совесно исполнуваат договорените работни обврски
- да пристојно се облекува и однесува
- да води сметка за уредноста на својата соба

Права на AU PAIR девојките

- на договорениот неделен надоместок од 195.75 УСД
- на посебна соба и исхрана во одбраното семејство
- платен повратен авио билет до New York
- платено здравствено осигурување до висина од 50.000 УСД
- платен курс по сопствен избор во висина од 500 УСД
- платен 4 дневен престој во New York поради ориентација
- еден слободен ден во текот на неделата
- платен 2 неделен одмор по 6 месеци работа
- учество во друштвени активности кои ги организира локалната AU PAIR агенција
- на помош и насочување од страна на American Community Counselor
- есплатен телефонски повик во канцеларијата во New York во случај на ургенција

Начин на пријавување

- Читко пополнетата пријава девојката односно америчкото семејство, заинтересирани за учество на оваа програма, ја предаваат во агенцијата Ле Ти турс Караџа , т.е. на агенцијата Interexchange од New York
- Закажување интервју и проверка на познавање на англискиот јазик
- Комплетираната пријава заедно со извештајот од интервјуто се праќа во New York, во Interexchange, од кои зависи дефинитивната одлука за приемот на девојката на програмата
- Барање на соодветно семејство
- Стапување во директен телефонски контакт помеѓу AU PAIR семејството и девојката
- Согласност на девојката и семејството за прифаќање на предложеното AU PAIR семејство т.е. девојка
- Издавање на **документ DS-2019**
- Закажување термин во Америчката амбасада во Скопје за добивање виза
- Вадење виза
- Одење во New York
- Престој од 4 дена во New York на ориентација
- Одење на девојката во семејството и почеток на програмата

Потребни документи за пријавување

- пријава која се добива кај нас во агенција
- писмо до семејството (да се опишете себеси, причините за учество на програмата, вашето искуство со деца, возачко искуство и сл.)
- 8 фотографии (твои, со семејството, со пријателите, со децата). Фотографиите треба да бидат залепени на А4 формат лист и опис на фотографијата.)
- 5 фотографии пасошки формат со напишано име на позадината
- Фотокопија од возачката дозвола
- Формулар за здравствената состојба-Medical report
- Потврда за неосудуваност
- Потврда за редовен студент

Виза

AU PAIR е образовна програма за размена на студенти чии учесници добиваат **J-1 виза** врз основа на документот **DS-2019** за чие издавање е овластена, од страна на **State Department USA**, агенцијата Interexchange која ја реализира оваа програма во САД.

AU PAIR девојките добиваат J-1 виза која важи 12 месеци (со повеќе влезови и излези) + 1 месец за туристички престој во САД.

Трансфер до Ау Паир семејството

По добивањето виза, агенцијата Интереџханге на Ау Паир девојката и праќа авионска карта со поаѓање од Белград, Будимпешта Софија или Скопје.

Од аеродромот во New York до хотелот New Yorker, девојката сама си ги сноси трошоците за трансфер.

Трансферот од New York до местото во кое живее AU PAIR семејството се обезбедени од страна на агенцијата Interexchange.

Ориентација

Во точно утврдени термини девојки од целиот свет, учеснички на AU PAIR програмата во САД, стигнуваат во New York и престојуваат во ист хотел во кој се одржува четиридневна ориентација (семинар). Овој семинар има за цел идните девојки бидат запознаени и подготвени за живот во САД. Исто така, дел од семинарот е посветен и за децата (чување и воспитување). На семинарот секоја девојка добива и брошури кои ќе и бидат од голема корист во текот на престојот во САД.

Локален координатор

Локалниот координатор има многу важна улога во оваа програма. Тоа е личност која живее во истиот град или околина во кој се наоѓа AU PAIR семејството. Личност која добро го познава AU PAIR семејството, која ја предложила девојката на семејството, која ја има запознаено AU PAIR девојката, преку нејзината пријава и досие, пред нејзино стигнување во семејството. Локалниот координатор води сметка за AU PAIR девојката за целото време додека е на програмата. И помага да се запише на саканиот курс, да отвори сметка во банка, полесно да се адаптира на новиот начин на живеење и новите обврски, дава совет доколку се појават проблеми или несогласувања на релација AU PAIR девојка - семејство. Тоа е личност која претставува врска помеѓу AU PAIR девојката AU PAIR семејството и агенцијата Interexchange. Локалниот координатор исто така организира многу важни месечни средби на AU PAIR девојките од тој реон.

SEVIS (Student and Exchange visitor information System)

SEVIS е систем за евиденција и следење на учесниците на Exchange Visitor Program од страна на US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, за време на престојот во САД.

Документот SEVIS (И-901) мора да се приложи со останата документација при предавањето на молбата за добивање виза и молбата нема да биде разгледана без овој документ. **Цената за обработка на податоците SEVIS (И-901) 100УСД, се плаќа при поднесување на документите за виза.**

